

Врз основа на член 17 став 3) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 15 став (3) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 мај 2022 година, донесе

## **РЕШЕНИЕ**

**за измена на Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКПД „Облешево“ Чешиново - Облешево за регулиран период 2022-2024 година**

1. Во Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКПД „Облешево“ Чешиново - Облешево за регулиран период 2022-2024 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 251/21) во точката 1 алинеите 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

- „за 2022 година во износ од 30,11 ден/м<sup>3</sup>;
- за 2023 година во износ од 30,73 ден/м<sup>3</sup>;
- за 2024 година во износ од 31,37 ден/м<sup>3</sup>.“

2. Во точката 2 алинеите 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

- „минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 0,25 %;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 0,25 %;
- минималниот и максималниот опсег за 2024 година изнесува 0,25 %.“

3. Во точката 3 алинеите 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

- „за 2022 година:
  - минимална просечна тарифа 30,04 ден/м<sup>3</sup>;
  - максимална просечна тарифа 30,19 ден/м<sup>3</sup>;
- за 2023 година:
  - минимална просечна тарифа 30,66 ден/м<sup>3</sup>;
  - максимална просечна тарифа 30,81 ден/м<sup>3</sup>;
- за 2024 година:
  - минимална просечна тарифа 31,29 ден/м<sup>3</sup>;
  - максимална просечна тарифа 31,45 ден/м<sup>3</sup>.“

4. Се задолжува давателот на водната услуга - ЈКПД „Облешево“ Чешиново - Облешево да ги исполни условите од Измената на Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2022 година.

### **Образложение**

ЈПКД “Облешево” Чешиново - Облешево, согласно член 17 став 3) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 15 став (3) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17) до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање поради измена на План за прилагодување по исклучок бр.03-89/1 од 2 март 2021 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-60/22 од 9 март 2022 година (во натамошниот текст: Барање).

Со Барањето, побара поведување на постапка за измена за Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2022 - 2024 година, на ЈПКД “Облешево” Чешиново – Облешево („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.251/21) пред истекот на периодот на кој се однесува решението за утврдување на тарифа.

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈПКД “Облешево” Чешиново - Облешево ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

### **Доставени податоци**

ЈПКД “Облешево” Чешиново – Облешево во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2020 година:

Опис	2020
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	497.466
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	26.610
Трошоци за осигурување на основни средства	950
Бруто плати	568.840
Менаџерски плати и награди	0
Други услуги	21.560
Останати и вонредни трошоци	541.560
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	2.910
<b>Вкупно оперативни трошоци</b>	<b>1.659.896</b>
<b>Остварена просечна пондерирана тарифа</b>	<b>19,79</b>

- Податоци за регулираниот период :

	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	1.997.462	2.038.775	2.080.933
Амортизација	денари	0	0	0
Средства за ликвидност	денари	9.987	10.194	10.405
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани средства	денари	0	0	0
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	денари	2.007.449	2.048.969	2.091.338
<b>Количина</b>	m <sup>3</sup>	66.500	66.500	66.500
<b>Просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	30,11	30,73	31,37
<b>Минимална просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	30,04	30,66	31,29
<b>Максимална просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	30,19	30,81	31,45

Регулаторната комисија за енергетика на 16 март 2022 година го објави Барањето на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и во дневните весници „Нова Македонија“ и “Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на xx април 2022 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за изменување на решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД “Облешево” Чешиново - Облешево, за регулиран период 2022-2024 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Врз основа на претходно наведеното, а во согласност со Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика со Решение број 02-1095/1 од 27.04.2022 година, свика подготвителна седница со предмет на разгледување предлог текст на Решение за измена на решение за утврдување на

регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД “Облешево” Чешиново - Облешево за регулиран период 2022-2024 година.

На 29 април 2022 година се одржа подготвителна седница. На подготвителната седница беа поканети: членовите на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, претставници од ЈПКД “Облешево” Чешиново - Облешево, Кабинетот на заменик на претседателот на Владата на РМ задолжен за економски прашања, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Градоначалникот на општина Чешиново - Облешево, ЈП за извршување на водостопански дејности ХС Злетовица Пробиштип, Државниот инспекторат за животна средина, Заедницата на единиците на локална самоуправа - ЗЕЛС, Комисијата за заштита на конкуренција, Стопанската комора на Македонија, Сојузот на стопански комори на Македонија, Здружението на даватели на комунални услуги - АДКОМ, Организацијата на потрошувачи на Македонија, како и претставници од Советот за заштита на потрошувачите.

На подготвителната седница покрај членовите на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, присуствуваа претставници од ЈПКД “Облешево” Чешиново – Облешево и од Здружението на даватели на комунални услуги – АДКОМ. По однос на Предлог Решението за изменување на решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД “Облешево” Чешиново - Облешево, за регулиран период 2022-2024 не беа доставени забелешки.

### **Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги**

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2022-2024 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

	<b>Ед.мерка</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Оперативни трошоци	денари	1.997.462	2.038.775	2.080.933
Амортизација	денари	0	0	0
Средства за ликвидност	денари	9.987	10.194	10.405
Новонабавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани основни средства	денари	0	0	0
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	денари	2.007.449	2.048.969	2.091.338
<b>Количина</b>	m <sup>3</sup>	66.500	66.500	66.500
<b>Просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	30,11	30,73	31,37
<b>Минимална просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	30,04	30,66	31,29
<b>Максимална просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	30,19	30,81	31,45

По извршената анализа на трошоците од базната 2020 година и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2022 – 2024 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 972.714 денари за 2022 година, 992.186 денари за 2023 година и 1.012.046 денари за 2024 година;

2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 31.031 денари за 2022 година, 31.664 денари за 2023 година и 32.310 денари за 2024 година;

3. Трошоците за осигурување на градежни објекти и опрема се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 4.589 денари за 2022 година, 4.689 денари за 2023 година и 4.792 денари за 2024 година;

4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 590.682 за 2022 година, 603.103 денари за 2023 година и 615.781 денари за 2024 година;

5. Трошоците за други услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 25.580 денари за 2022 година, 26.121 денари за 2023 година и 26.673 денари за 2024 година;

6. Останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 360.150 денари за 2022 година, 368.018 денари за 2023 година и 376.053 денари за 2024 година;

7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот на работењето се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 12.716 денари за 2022 година, 12.994 денари за 2023 година и 13.278 денари за 2024 година;

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,5% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 9.987 денари за 2022 година, 10.194 денари за 2023 година и 10.405 денари за 2024 година.

Испорачаната количина на вода е прифатена согласно податоците од Барањето, и истата изнесува 66.500 m<sup>3</sup> за секоја година од регулираниот период. ЈПКД "Облешево" Чешиново – Облешево во пропратното писмо кое го достави со Барањето за измена на план за прилагодување има потенцирано дека претходно проектираните количини нема да се остварат поради бавниот процес на приклучување на дополнителни локални водоводи, и за таа цел истите ја намалуваат количината.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 30,11 ден/m<sup>3</sup> за 2022 година, 30,73 ден/m<sup>3</sup> за 2023 година и 31,37 ден/m<sup>3</sup> за 2024 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈПКД "Облешево" Чешиново - Облешево ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 0,25% за 2022 година, 0,25% за 2023 година и 0,25% за 2024 година.

ЈПКД "Облешево" Чешиново - Облешево при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и средствата за ликвидност.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈПКД “Облешево” Чешиново - Облешево да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16).

**УП1 бр. 08-60/21**  
**5 мај 2022 година**  
**Скопје**

**Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија**

**Марко Бислимоски**